



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватско-српски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Петок, 24 јуни 1983

БЕЛГРАД

БРОЈ 31

ГОД. XXXIX

Цена на овој број е 20 дин. — Аконтација на преплатата за 1983 година изнесува 1.140 динари. Рок за рекламации 15 дена — Редакција: Улица Јована Ристика број 1. Пошт факс 226. Телефони: Централна 650-135; Уредништво 651-8551 Служба за претплата 650-732; Телекс 11756

403.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗДАТОЦИ ВО 1983 ГОДИНА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за исплатување на определени издатоци во 1983 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 21 јуни 1983 година.

П бр. 266
21 јуни 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срењкиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТУВАЊЕ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ИЗДАТОЦИ ВО 1983 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за исплатување на определени издатоци во 1983 година („Службен лист на СФРЈ“ бр. 76/82) во член 1 по зборовите: „и другите самоуправни организации и заедници“ се става запирка, а зборовите: „и општествено-политичките заедници“ се заменуваат со зборовите: „органите и организациите на општествено-политичките заедници, општествено-политичките организации и другите општествени организации што користат општествени средства“.

Член 2

Во член 2 став 1 бројот: „15“ се заменува со бројот: „8“.

Во став 2 бројот: „25“ се заменува со бројот: „12“.

Во став 3 по зборовите: „квантитетот на стоки“, се додаваат зборовите: „основните организации на здружен труд што се занимаваат со застапување на странски фирми, основните организации на здружен труд што вршат сервисирање на производи, основните организации на здружен труд што вршат геолошки истражувања, основните организации на здружен труд што вршат истражувачко-развојни услуги, основните организации на здружен труд што вршат научноистражувачка дејност“.

Во став 4 по зборовите: „и вршење на услуги на стрнскиот пазар“ се додаваат запирка и зборовите: „односно од растежот на вкупниот приход на основната организација на здружен труд во целост“.

Член 3

Во член 3 зборовите: „издатоци во 1983 година“ се заменуваат со зборовите: „издатоци во текуштиот пресметковен период“, а зборовите: „во 1982 година“ се заменуваат со зборовите: „во истиот период 1982 година“.

Член 4

Во член 4 став 2 се менува и гласи::

„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, основните организации на здружен труд и другите корисници на општествени средства што вршат дејност во областа на земјоделството, шумарството, градежништвото, туристичкото посредување, образованието, науката, културата, информациите (освен организациите на здружен труд и другите корисници на општествени средства што се занимаваат со дистрибуција и изнајмување на филмови) и на здравствената и социјалната заштита, корисниците на општествени средства што вршат хидрометеоролошки работи, организациите на здружен труд за поморски сообраќај што се занимаваат со одржување на поморската сигнализација, корисниците на општествени средства што вршат работи на стандардизација на производи во согласност со програмата на сојузната организација надлежна за работи на стандардизацијата и заедниците за осигурување на имоти и лица, можат во текуштиот пресметковен период да располагаат со општествени средства за исплатување на издатоците по основа на договори за вршење на привремени или повремени работи до височината што, со одлука за височината на тие издатоци, ја утврдил органот на управување на основната организација на здружен труд, односно соодветниот орган на управување на друг корисник на општествени средства, со тоа што растежот на тие издатоци во текуштиот пресметковен период не може да биде поголем од растежот на вкупниот приход, односно на приходот во однос на истиот период претходната година.“

Член 5

Во член 5 став 2 по зборовите: „од растежот на вкупниот приход остварен со продажбата на производи и со вршењето на услуги на странскиот пазар“ се додаваат запирка и зборовите: „односно од растежот на вкупниот приход на основната организација на здружен труд во целост“.

Член 6

Во член 10 по зборовите: „на привремена работа во странство“ се додаваат зборовите: „и со привремено вработување на граѓани на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во странство“, зборовите: „што се однесуваат на неопходното воспитување на децата и младината, работата на социјалните работници и обезбедувањето на задолжителни придружба на организираниите групи сезонски работници што привремено се вработуваат во странство,“ се бришат, а по зборовите: „судските постапки“ се додаваат зборовите: „што ги исплатуваат судовите; издатоците што се исплатуваат за спроведување на статистичките истражувања во 1983 година предвидени со Програмата на статистичките истражувања од интерес за целата земја за периодот од 1983 до 1985 година; издатоците што се исплатуваат во врска со организирањето на XIV зимски олимписки игри во Сараево; издатоците што се исплатуваат во врска со преговорите со меѓународни финансиски институции, со странски комерцијални банки и со влади на други држави заради добивање странска финансиска поддршка на Југословенската програма на економска стабилизација“.

Член 7

Во член 13 по зборот: „основа“ записката се заменува се точка и текстот до крајот се брише.

Член 8

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

404.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

Се прогласува Законот за дополнително на Законот за посебните услови за давање кредити за инвестиции, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 21 јуни 1983 година.

П бр. 272
21 јуни 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,

Мика Шпиљак, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПОСЕБНИТЕ УСЛОВИ ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА ИНВЕСТИЦИИ

Член 1

Во Законот за посебните услови за давање кредити за инвестиции („Службен лист на СФРЈ“, бр.

62/79, 59/81 и 13/82) во член 15 по точка 2 се додава нова точка 3, која гласи:

„3) врз кредитите за инвестиции и гаранциите по основа на инвестиции што ги даваат банките и други корисници на општествени средства заради купување на градежни објекти, односно предмети на опремата и материјални права од корисниците на општествени средства во стечај, ако тие објекти и предмети на опремата се продаваат на начинот пропишан со Законот за санација и престанок на организациите на здружен труд,“.

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

405.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО ПОМЕЃУ КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 21 јуни 1983 година.

П бр. 277
21 јуни 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПЛАЌАЊЕТО ПОМЕЃУ КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА

Член 1

Во Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75, 13/76 и 22/78), во член 2 став 3 зборот: „десет“ се заменува со зборот: „осум“.

По став 3 се додаваат нови ст. 4 до 6, кои гласат:

„Како ден на приемот на испораката на стоки, односно ден на извршувањето на услугата, во смисла на став 3 од овој член, се смета:

1) денот кога должникот непосредно ги презел стоките и извршил квантитативен и квалитативен прием на стоките во складот на доверителот или на друго продажно место на доверителот;

2) денот кога должникот ја презел испораката на стоки од превозникот во местото на своето седиште односно во местото на седиштето на својата деловна единица и извршил квалитативен и кванти-

тативен прием на стоките, а најдоцна осмиот ден од денот на преземањето на испораката на стоки од превозникот;

3) денот кога должникот ја презел извршената услуга; односно денот кога должникот го потврдил приемот на изведените работи, а најдоцна осмиот ден од денот на пресметката на извршените услуги односно изведените работи (привремена ситуација, конечна ситуација и сл.);

4) денот на пресметката што е определен со договорот склучен меѓу доверителот и должникот, ако стоката се испорачува односно услугата се врши сукутесивно.

Како ден на доставување на пресметката од став 3 овој член се подразбира денот на непосредното врачување на пресметката до должникот, односно денот на предавањето во пошта.

Како услуги, во смисла на став 1 од овој член, не се сметаат услугите што ги вршат работниците во работната заедница од член 95 и член 96 став 1 на Законот за здружениот труд, во рамките на слободната размена на трудот.“

По досегашниот став 4, кој станува став 7, се додава нов став 8, кој гласи:

„Сите други должничко-доверителски односи, освен должничко-доверителските односи од ст. 1 и 7 на овој член, не се сметаат за должничко-доверителски односи во смисла на одредбите од овој закон.“

По досегашниот став 5, кој станува став 9, се додава нов став 10, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 3 од овој член, доверителот кој врши промет на стоки во транзит е должен да му достави пресметка на должникот веднаш по приемот на пресметката од страна на испорачувачот на стоките, а најдоцна во рок од три дена од денот на приемот на таа пресметка.“

Член 2

Во член 3 став 1 точка 5 на крајот се додаваат запирка и зборовите: „како и вложувања во изградба на објекти и набавка на предмети на опремата што служат за заедничка потрошувачка на работниците.“

Член 3

Во член 5 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои гласат:

„Корисникот на општествени средства не може инструментите за обезбедување на плаќањето од став 1 на овој член да ги дава по други основи, освен по основите од член 2 ст. 1 и 7 и член 10 на овој закон.“

По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, корисникот на општествени средства кој врши обезбедување на плаќањето со меница со авал, во согласност со одредбите на член 2 ст. 1 и 7 од овој закон, може со таа меница да го обезбеди и плаќањето на каматата од истиот должничко-доверителски однос.“

Член 4

Во член 7 по став 1 се додаваат нови ст. 2 и 3, кои гласаат:

„Должникот може да врши плаќања и да дава инструменти за обезбедување на плаќањето по основа на инвестиции до износот на средствата што може да ги употреби за инвестиции.“

Чекот и меницата со авал по основа на обезбедување на плаќањето на инвестиции се даваат на износот утврден со договорот за засновање на должничко-доверителскиот однос.“

Во досегашниот став 2, кој станува став 4, зборовите: „да даде“ се заменуваат со зборовите: „да му предаде на доверителот, согласно со договорот“,

Во досегашниот став 3, кој станува став 5, зборовите: „даде на доверителот“ се заменуваат со зборовите: „предаде на доверителот“.

По став 5 се додаваат нови ст. 6 до 9, кои гласат:

„Како предавање на чек и меница со авал на доверителот во смисла на став 5 од овој член се смета непосредното предавање или предавањето преку пошта.“

Ако обезбедување на плаќањето се врши со меница со авал, освен обезбедувањето на плаќањето по основа на инвестиции, должникот е должен меницата со авал да ја издаде под денот на настанувањето на должничко-доверителскиот однос.

Должникот не може да предаде чек и меница со авал за обезбедување на плаќањето во смисла на став 5 од овој член пред настанувањето на должничко-доверителскиот однос ниту по истекот на 15 дена од денот на настанувањето на должничко-доверителскиот однос.

Ако должникот не ги предаде инструментите за обезбедување на плаќањето во рокот пропишан со одредбите на став 5 од овој член, доверителот е должен во рок од 10 дена од истекот на рокот за предавање на инструментите за обезбедување на плаќањето да ја извести Службата на општественото книговодство кај која се води жиросметката на доверителот.“

Во досегашниот став 4, кој станува став 10, зборовите: „став 3“ се заменуваат со зборовите: „став 5“, а зборовите: „да даде“ се заменуваат со зборовите: „предаде на доверителот“

Член 5

По член 7 се додава нов член 7а, кој гласи:

„Член 7а

„Корисникот на општествени средства — должник, кој не извршил плаќање односно обезбедување на плаќањето на втасаните обврски спрема доверителите по основа на промет на стоки и услуги и по основа на инвестиции, во согласност со одредбите на член 7 од овој закон, додека не ги намирите обврски не може да врши исплата на аконтации на личните доходи до височината на износот на просечниот личен доход исплатен во претходната година по работник, а најмногу до височината на просечниот личен доход исплатен по работник што за територијата на републиката односно територијата на автономната покраина ќе го утврди Службата на општественото книговодство врз основа на податоците од завршната сметка за претходната година, а за првото тримесечје во годината врз основа на податоците од периодичната пресметка за девет месеци претходната година — за гранката во која е распореден корисникот на општествени средства според важечките прописи за единствената класификација на дејностите.“

Корисникот на општествени средства — должник при секоја исплата на аконтациите на личните доходи е должен да и достави на Службата на општественото книговодство писмена изјава дека на денот на исплатата на аконтациите на личните доходи нема втасани обврски за кои не извршил плаќање односно обезбедување на плаќањето од став 1 на овој член.“

Член 6

Во член 10 став 1 зборовите: „деловните заедници и земјоделските задруги“ се заменуваат со зборовите: „деловните заедници, интјерните банки, земјоделските задруги, сложените земјоделски задруги, основните задружни организации и основните организации на кооперанти“.

Член 7

Во член 16 ставот 1 се менува и гласи:

„По извршувањето на обврските по основа на кои ја примил меницата, доверителот може да ја индосира меницата заради намирување на своите втасани обврски по основа на промет на стоки и услуги, враќање на кредити, плаќање на договорениот аванс, намирување на обврски за здружување на средства, плаќање на камати и други втасани обврски, освен за давање кредити и за намирување на обврските спрема работните заедници од член 95 и член 96 став 1 на Законот за здружениот труд, односно може да ја есконтира кај банка, работна организација и сложена организација на здружен труд кои во согласност со одредбите од сојузниот закон со кој се уредуваат основите на кредитниот и банкарскиот систем имаат организирана посебна финансиска служба.“

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Трасантот што ќе дојде во посед на меница пред рокот на нејзиното втасување може таквата меница да ја индосира за плаќање на своите обврски.“

Досегашниот став 2 станува став 3.

По став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Налог за пресметување на износот на меницата ѝ издава Службата на општественото книговодство и трасантот кој ќе дојде во посед на својата меница пред рокот на нејзиното втасување, па и во случај ако таквата меница не ја индосира и тоа на денот на нејзиното втасување.“

Член 8

Член 17 се менува и гласи:

„Есконт, односно реесконт на меници, издадени според овој закон, можат да вршат Народната банка на Југославија, народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, здружените, основните и интерните банки, како и работните организации и сложените организации на здружен труд кои во согласност со одредбите на сојузниот закон со кој се уредуваат основите на кредитниот и банкарскиот систем имаат организирана посебна финансиска служба, под условите што ќе ги утврдат со своите општи акти односно со самоуправните општи акти.“

Интерните банки, работните организации и сложените организации на здружен труд кои имаат организирано посебна финансиска служба, кои извршиле есконт, односно реесконт на меница во согласност со својот самоуправен општ акт, можат таквата меница да ја индосираат заради намирување на своите обврски од член 16 став 1 на овој закон, како и за давање кредити.“

Член 9

Во член 18 став 1 на крајот се додаваат запирка и зборовите: „на денот на втасувањето, односно во рок од два работни дена по денот на втасувањето, ако седиштето на должникот е во друго место.“

По став 1 се додава нов став 2, кој гласи:

„Како ден на поднесување на меница со налог за наплата до Службата на општественото книговодство од став 1 на овој член се смета денот кога е извршено непосредно предавање, односно денот кога поштата извршила предавање до Службата на општественото книговодство.“

Досегашниот став 2 станува став 3, а досегашниот став 3 станува став 4.

Во досегашните ст. 4 и 5, кои стануваат ст. 5 и 6, зборовите: „став 3“ се заменуваат со зборовите: „став 4“.

Досегашниот став 6 станува став 7.

Во досегашниот став 7, кој станува став 8, зборовите: „и 3“ се заменуваат со зборовите: „и 4“.

Член 10

Во член 19 ст. 2 и 3 зборовите: „став 4“ се заменуваат со зборовите: „став 5“.

Член 11

Во член 26 став 1 на крајот се додаваат запирка и зборовите: „освен гаранции за плаќање на обврските по основа на инвестиции за износот на пропишаното сопствено учество.“

Став 2 се менува и гласи:

„Како ликвиден инвестиционен потенцијал на банката, во смисла на овој закон, се сметаат нејзините слободни средства од долгорочни извори, како и слободните средства од краткорочни извори во делот во кој, во согласност со прописите од областа на кредитно-монетарната политика, можат да се употребат за долгорочни пласмани.“

Член 12

Во член 32 став 2 по зборовите: „средства“ се додава зборот: „должник“.

Став 4 се менува и гласи:

Ако должникот не обезбеди плаќање на износот на разликата на претсметковната вредност, доверителот е должен да го запре изведувањето на работите, односно испораката на опремата сè додека должникот не обезбеди плаќање на износот на разликата на претсметковната вредност.“

Член 13

Во член 36 став 1 на крајот се додаваат запирка и зборовите: „со рок на втасување на обврската за плаќање, а најдоцна до 90 дена од денот на настапувањето на должничко-доверителскиот однос.“

Член 14

Во член 37 став 1 зборовите: „должен е да даде налог“ се заменуваат со зборовите: „должен е без одлагање да даде налог“.

Член 15

Во член 38 по став 2 се додаваат нови ст. 3 и 4, кои гласат:

„Меницата примена за обезбедување на наплата на кредитот од став 1 на овој член може да се есконтира во согласност со одредбите на чл. 16 и 17 од овој закон.“

Меницата примена за обезбедување на наплата на кредитот од став 1 на овој член може да се индосира само во период од 90 дена пред денот на втасувањето на меницата, и тоа за намените наведени во член 16 став 1 на овој закон.“

Член 16

Член 42 се брише.

Член 17

Во член 44 по став 3 се додава нов став 4, кој гласи:

„Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите ќе го пропише:

1) образецот на меницата и начинот на пополнување и предавање на меницата;

2) начинот на утврдување на средствата што можат да се користат за инвестиции во согласност со овој закон;

3) образецот што ќе го користи доверителот за извештување на Службата на општественото книговодство за должникот кој не ги предал инструментите за обезбедување на плаќањето.“

Член 18

Во член 48 став 2 бројот: „20.000“ се заменува со бројот: „50.000“.

Во став 3 зборовите: „ќе му се изрече“ се заменуваат со зборовите: „може да му се изрече“.

Член 19

Член 49 се менува и гласи:

„Со парична казна од 50.000 до 1.000.000 динари ќе се казни за стопански престап корисник на општествени средства:

1) ако заснова должничко-доверителски однос по основа на инвестиции без писмен договор (член 2 став 2);

2) ако заснова должничко-доверителски однос по основа на инвестиции, а не ги намира втасаните обврски (член 4 став 1);

3) ако започне со изведување на инвестициони работи односно со испорака на опрема пред приемот на инструментите за обезбедување на плаќањето (член 7 став 1);

4) ако одобри нови кредити или ако даде нови гаранции или ако даде овластување за давање гаранции, а не ги намирал втасаните обврски (член 4 ст. 1 и 2);

5) ако издаде инструменти за обезбедување на плаќањето по други основи, освен по основа на промет на стоки или услуги или по основа на компензација или премии или регрес или поврат на даноци или други давачки или по основа на распоредување на заедничкиот приход (член 5 став 3);

6) ако во пропишаниот рок не ги предаде инструментите за обезбедување на плаќањето или ако меницата со авал не ја издаде под денот на настанувањето на должничко-доверителскиот однос (член 7 ст. 5 и 7);

7) ако предаде чек или меница со авал пред настанувањето на должничко-доверителскиот однос или по истекот на 15 дена од денот на настанувањето на должничко-доверителскиот однос (член 7 став 8);

8) ако исплати лични доходи на работниците во поголем износ од износот што може да го исплати според одредбите на член 7а од Законот, а не извршил плаќање односно обезбедување на плаќањето на втасаните обврски спрема доверителите (член 7а став 1);

9) ако меницата ја авалира спротивно на одредбите од чл. 14 и 15 на овој закон;'

10) ако ја индосира или есконтира меницата спротивно на одредбите од чл. 16 и 17 на овој закон;

11) ако даде гаранција спротивно на одредбите од чл. 25 до 27 и од член 28 став 1 на овој закон;

12) ако даде овластување за давање гаранции спротивно на одредбите од член 28 ст. 2 и 3 од овој закон;

13) ако пред давањето гаранција не ја провери претсметковната вредност на испораката на стоките, услугите, односно на инвестицијата и способноста на должникот да ги изврши обврските за кои бара гаранција (член 31 став 1);

14) ако не го извести гарантот за промената на претсметковната вредност на работата, односно на инвестицијата (член 32 став 1);

15) ако преземе обврски по основа на промена на претсметковната вредност пред давањето на га-

ранцијата од страна на гарантот и на износот на разликата на претсметковната вредност (член 32 став 2);

16) ако не го запре изведувањето на работите, односно испораката на опремата се додека должникот не обезбеди плаќање на износот на разликата на претсметковната вредност (член 32 став 4);

17) ако гаранцијата не ја депонира кај Службата на општественото книговодство (член 33 став 2);

18) ако не издаде налог за извршување на обврските во пропишаниот рок (член 34 ст. 1 до 3 и член 35а став 2);

19) ако не издаде налог за наплата на побарувањето (член 37);

20) ако испорача стоки односно изврши услуги или ако изведува инвестициони работи на кредит, а не располага со слободни средства од кои може да одобри кредит (член 38 став 1);

21) ако индосира меница примена за обезбедување на наплатата на кредитот, пред периодот во кој според член 38 став 4 од овој закон може да ја индосира;

22) ако на Службата на општественото книговодство не ѝ достави податоци за инвестициите во тек (член 39);

23) ако авалира меница, даде гаранција или овластување за давање гаранција, спротивно на забраната од член 51 на овој закон;

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап работна заедница ако повредите на овој закон се извршени во работната заедница врз која со самоуправни спогодба или договор се пренесени работите и задачите, односно обврските според овој закон.

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за стопански престап и одговорното лице кај корисникот на општествени средства односно во работната заедница со парична казна од 5.000 до 50.000 динари.

Член 20

По член 49 се додава нов член 49а кој гласи:

„Член 49а

Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок корисник на општествени средства:

1) ако, како доверител, не му достави на должникот пресметка (фактура, сметка, привремена ситуација и сл.) за испорачаната стока односно за извршената услуга во пропишаниот рок (член 2 ст. 3 и 10);

2) ако доверителот не ја извести Службата на општественото книговодство кај која има жиро-сметка во пропишаниот рок, дека должникот не извршил обезбедување на плаќањето (член 7 став 9);

3) ако во пропишаниот рок не го поднесе чекот на наплата (член 12 став 1);

4) ако во пропишаниот рок не поднесе налог за пресметка на износот на индосираните меници (член 16 ст 3 и 4);

5) ако во пропишаниот рок не поднесе меница на наплата (член 18 став 1);

6) ако на Службата на општественото книговодство не и поднесе докази за расположливите слободни средства за давање кредити (член 38 став 2);

7) ако примените и издадените инструменти за обезбедување на плаќањето не ги искаже во своето книговодство (член 40).

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок работна заедница ако повредите на овој закон се извршени во работната заедница врз која со самоуправни спогодба или договор се пренесени работите и задачите односно обврските според овој закон.

За дејствијата од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок со парична казна од 3.000 до 20.000 и одговорното лице кај корисникот на општествени средства односно во работната заедница“.

Член 21

Во член 50 ставот 1 се брише.

Член 22

Член 52 се менува и гласи:

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни за стопански престап одговорното лице во Службата на општественото книговодство:

1) ако не го наплати чекот или не го поднесе чекот на протест (член 12 став 2);

2) ако не го извести доверителот дека чекот е протестиран (член 12 став 3);

3) ако не го изврши налогот за наплата на меницата (член 18 став 3);

4) ако не издаде налог за наплата од сметката на трасантот (член 18 став 5);

5) ако меницата не ја поднесе на протест (член 18 став 6);

6) ако доверителот не го извести дека меницата е протестирана (член 18 став 7);

7) ако меницата не му ја достави во пропишаниот рок на трасантот односно авалистот (член 19 ст. 1 и 2);

8) ако во пропишаниот рок не го изврши налогот за наплата од неотповиклив документарен акредитив (член 21 став 2);

9) ако не го изврши налогот за плаќање на обврските покриени со гаранција (чл. 34 и 35);

10) ако не ги изврши налозите за наплата на побарувањата (член 37 став 3).

На одговорното лице од став 1 на овој член, на кое во период од една година му се изречени две или повеќе казни според одредбите на точ. 1 до 10 може да му се изрече заштитна мерка забрана на вршење на определени работи во Службата на општественото книговодство во траење од една до три години.“

Член 23

По член 66 се додава нов член 66а кој гласи:

„Член 66а

Одредбите на член 5 од овој закон се применуваат од 1 јануари 1984 година.“

Член 24

Се овластува Законодавно-правната комисија на Сојузниот Собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија да утврди прецистен текст на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства.

Член 25

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

406.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1983 ГОДИНА

Со прогласува Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачка во 1983 година, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 21 јуни 1983 година.

П бр. 280
21 јуни 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,

Мика Шинљак, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,

Војо Срзенгиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ДЕЛ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ СРЕДСТВА НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ОД ОПШТЕСТВЕНИТЕ ДЕЈНОСТИ ЗА ПОТРОШУВАЧКА ВО 1983 ГОДИНА

Член 1

Општествено-политичките заедници, освен федерацијата и самоуправните интересни заедници од општествените дејности, не можат во 1983 година да располагаат со дел од општествените средства за потрошувачка во износ што одговара на 1,6 насто од приходот што го оствариле во 1982 година.

Привремената забрана на располагањето со дел од општествените средства од став 1 на овој член не се однесува на средствата кои, согласно со одредбите од договорот на републиките и автономните покраини, се користат за обезбедување на дел од средствата на Интересната заедница на Југославија за унапредување на економските односи со странство.

Привремената забрана на располагањето со приходите од став 1 на овој член не се однесува на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за кои е тоа определено со прописот на републиката, односно на автономната покраина.

Процентот од став 1 на овој член со кој општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници од општествените дејности не можат да располагаат со дел од општествените средства во 1983 година може да биде утврден поинаку отколку во став 1 од овој член кога е тоа предвидено со прописот на републиката односно на автономната покраина.

Во случаите од ст. 3 и 4 на овој член вкупните средства со кои општествено-политичките заедници и самоуправните интересни заедници од општествените дејности на територијата на републиката односно автономната покраина не можат да располагаат мораат да одговараат со вкупниот износ утврден според одредбите на став 1 од овој член.

Член 2

Основицата за примена на процентот од член 1 на овој закон ја сочинуваат износите на средствата на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности што се утврдени врз основа на службената евиденција на Службата на општественото книговодство на Југославија и објавени во „Статистички билтен на СОКЈ“, бр. 12/82 — табели 22 и 24, намалени за приходите на буџетот на федерацијата, за средствата што им се отстапуваат на Интересната заедница на Југославија за унапредување на економските односи со странство и за средствата на придонесот од републиките и автономните покраини на буџетот на федерацијата.

Член 3

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

407.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА КОРИСТЕЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 1983 ГОДИНА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за привремена забрана на користењето на општествени средства за финансирање на нестопански и непроизводствени инвестиции во 1983 година, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 21 јуни 1983 година.

П бр. 281

21 јуни 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,

Мика Шпиљак, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА КОРИСТЕЊЕТО НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НЕСТОПАНСКИ И НЕПРОИЗВОДСТВЕНИ ИНВЕСТИЦИИ ВО 1983 ГОДИНА

Член 1

Во Законот за привремена забрана на користењето на општествени средства за финансирање на нестопански и непроизводствени инвестиции во 1983

година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 76/82 и 15/83) во член 1 став 1 зборовите: „и на други транспортни средства што служат за службен превоз на лица кои имаат право на таков превоз според самоуправниот општ акт, законот или друг пропис“ се бришат:

Во став 3 по зборовите: „на опремата“ се додаваат зборовите: „од став 1 на овој член и“, а зборовите: „и други транспортни средства за службен превоз на лицата од став 1 на овој член“ се бришат.

Член 2

Во член 2 во уводната реченица, зборовите: „нестопански и непроизводствени инвестиции“ се заменуваат со зборот: „намени“.

Во точка 2 по зборовите: „предмети на опремата“ се додаваат зборовите: „од член 1 на овој закон“, а зборовите: „во височината утврдена со буџетот за 1983 година на општествено-политичката заедница во која се врши набавката“ се бришат.

Точка 4 се менува и гласи:

„4) за изградба на згради и делови на згради за работа на основните училишта во населби во кои има повеќе од 300 станови а кои немаат основно училиште, како и за набавка на училишни учила и училишен мебел за работа на основните училишта и на училиштата за насочено образование; за набавка на згради и делови на згради и предмети на опрема за сместување на ученици и студенти; за набавка на згради и делови на згради и предмети на опрема за општествена и социјална заштита на децата и младината; за набавка на згради и предмети на опрема за лекување на наркоманијата и за набавка на згради и предмети на опрема за социјална заштита на психички и физички дефектни лица и за социјална заштита на возрасни лица — ако набавката се финансира од сопствени средства или од здружени средства;“.

Во точка 5 ставот 1 се менува и гласи:

„5) за набавка на градежни објекти и предмети на опрема од член 1 на овој закон и за набавка на патнички автомобили, ако се врши заради замена на градежни објекти, предмети на опрема или патнички автомобили, расходувањето поради физичка дотраеност, а се финансира од непотрошената амортизација пресметана до крајот на 1983 година за амортизационите групи во кои градежните објекти и предметите на опремата за непроизводствени и нестопански дејности и патничките автомобили се распоредени, како и за набавка на градежни објекти, предмети на опрема и патнички автомобили како замена за градежни објекти, предмети на опрема и патнички автомобили кои се продадени или уништени ако се врши од средствата остварени од продажба, односно од добиениот надомест“.

Во точка 5 став 2 зборовите: „во Номенклатурата на средствата“ се бришат, а зборовите: „со таа номенклатура“ се заменуваат со зборовите: „со Номенклатурата на средствата за амортизација“.

Во точка 6 по зборот: „основање“ се додаваат точка и запирка и зборовите: „за набавка на неопходните канцелариски простории на новооснованите организации на здружен труд за вршење на дејност на занаетчиски услуги, на договорни организации на здружен труд, на занаетчиски и други задруги, како и за набавка на неопходните канцелариски простории за проширување на дејноста на самоуправните интересни заедници за спроведување на пензиското и инвалидското осигурување на занаетчиите, угостителите, индивидуалните земјоделски производители и превозници; за набавка на неопходните канцелариски простории на корисниците на општествени средства кои немаат канцелариски простории, а се основани по 1979 година; за набавка на неопходните канцелариски простории и предмети на опрема за работа на хидрометеоролошките заводи“.

Во точка 7 зборовите: „за вршење на научноистражувачка работа и“ се заменуваат со зборовите:

„кои наменски служат за вршење на научноистражувачка работа во стопанските и општествените дејности и за набавка на неопходните капицелариски простории и предмети на опрема за вршење“, а зборовите: „предмети на опрема за вршење на дејноста на премерот“ се заменуваат со зборовите: „предмети на опрема и градежни објекти кои наменски служат за вршење на дејноста на премерот“.

Во точка 10 на крајот, по точката и запирката се додаваат зборовите: „за набавка на патнички автомобили неопходни за давање здравствена, социјална или ветеринарска заштита; за набавка на патнички автомобили за авто-мото сојузот, авто-мото друштвата и авто-мото клубовите наменети за давање помош и информации на патиштата; за набавка на патнички автомобили кои служат за превоз на терен при вршење на дејноста на сервисните работилници и за поправки и одржување на објекти, уреди, машини и постројки; за набавка на патнички автомобили кои служат за превоз на терен при вршење надзор над изградбата на одделни градежни објекти; за набавка на патнички автомобили кои служат за превоз на терен заради вршење на геодетски и катастарски работи; за набавка на патнички автомобили кои служат за превоз на терен заради вршење на доставна поштенска служба, наплата на приходи, вршење на инспекциски работи и за вршење работи на контрола на квалитетот и квантитетот во производството на материјали, полупроизводи и производи на сточарството и на другите дејности од областа на земјоделството; за набавка на патнички автомобили за вршење на функцијата на Авто-мото сојузот на Југославија, како и за набавка на патнички автомобили што служат за обука на возачи — ако патничките автомобили се од домашно производство и ако набавката на тие патнички автомобили се финансира од сопствени средства на корисникот на општествени средства кој ја врши набавката“.

Во точка 11 зборовите: „ако набавката се врши поради враќање на електронски сметачи или помошни машини земен од странство во лизинг или закуп“ се заменуваат со зборовите: „ако набавката се врши од сопствени деловни средства“.

Во точка 15 зборовите: „за адаптација“ се заменуваат со зборовите: „за набавка на неопходните“, а точката и запирката на крајот се заменуваат со запирка и по тоа се додаваат зборовите: „како и за набавка на опрема за автоматско собирање, обработка и пренос на податоци и неопходна адаптација на простории за сместување на таа опрема од страна на заводите за статистика, народните банки и информациониот систем на Сојузниот извршен совет“.

Во точка 17, на крајот, точката се заменува со точка и запирка и се додаваат три нови точки кои гласат:

„18) за набавка на локали, трафики и опрема за вршење на дејноста на логаријата, ако набавката се врши заради вработување на нови работници и ако се финансира од сопствени средства на организацијата што ја врши набавката; за набавка на објекти и опрема за вршење на општествени дејности во пограничните општини кои според прописот на републиката или на автономната покраина имаат третман на независно подрачје, како и за набавка на објекти и опрема потребни за сместување на странски ученици и студенти за време на нивното школување во Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

19) за набавка на градежни објекти и опрема од член 1 на овој закон, ако претставуваат стечајна маса на организацији во стечај и ако набавката се врши во постапката пропишана со сојузниот Закон за санација и престанок на организациите на здружен труд;

20) за набавка на објекти за одмор на работниците што се финансираат со средствата за заедничка потрошувачка“.

Член 3

Во член 3 точка 1 став 2 по зборот: „материјалот“ се додаваат зборовите: „кои претставуваат претсметковна вредност на инвестициите за неизвршените работи“.

Во точка 2 став 2 по зборот: „монтажата“ се додаваат зборовите: „кои претставуваат претсметковна вредност на инвестицијата за предмети на опрема што не се набавени и работите што не се завршени“.

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

408.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА ДАВАЊЕТО ГАРАНЦИИ И ДРУГИ ИСПРАВИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ИДНИОТ ПРИЛИВ НА СРЕДСТВА И НА ДАВАЊЕТО КРЕДИТИ И ГАРАНЦИИ ЗА ПОКРИТИЕ НА ПРЕЧЕКОРУВАЊАТА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за привремена забрана на давањето гаранции и други исправи за обезбедување средства од идниот прилив на средства и на давањето кредити и гаранции за покривање на пречекорувањата во финансирањето на инвестициите, што го усвои Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 21 јуни 1983 година.

П бр. 232
21 јуни 1983 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Мика Шпиљак, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Војо Срзентиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА ПРИВРЕМЕНА ЗАБРАНА НА ДАВАЊЕТО ГАРАНЦИИ И ДРУГИ ИСПРАВИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД ИДНИОТ ПРИЛИВ НА СРЕДСТВА И НА ДАВАЊЕТО КРЕДИТИ И ГАРАНЦИИ ЗА ПОКРИТИЕ НА ПРЕЧЕКОРУВАЊАТА ВО ФИНАНСИРАЊЕТО НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

Член 1

Во Законот за привремена забрана на давањето гаранции и други исправи за обезбедување средства од идниот прилив на средства и на давањето креди-

ти и гаранции за покривање на пречекорувањата во финансирањето на инвестициите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 76/82) во член 1 по ставот 2 се додава нов став 3 кој гласи:

„Како потврди и други исправи од став 2 на овој член се сметаат исправите со кои корисникот на општествени средства — инвеститор, според прописот на републиката односно на автономната покраина, ѝ докажува на надлежната служба на општественото книговодство дека обезбедил средства за финансирање на инвестицијата, освен исправите со кои го докажува обезбедувањето на средства за инвестицијата која се финансира:

1) од сопствени или од здружени средства што се издвоени на посебна сметка кај надлежната служба на општественото книговодство за таа инвестиција;

2) од самопридones на граѓаните;

3) со доброволни работни акции;

4) од страна на Југословенската народна армија, без надомест.“

Во досегашниот став 3 кој станува став 4, точка 3 се менува и гласи:

„3) давањето потврди односно други исправи со кои инвеститорот го докажува обезбедувањето на средства од странски кредити и вложување на средства од странски лица.“

Во досегашниот став 4 кој станува став 5, зборовите: „став 3“ се заменуваат со зборовите: „став 4“.

Член 2

Во член 2 ставот 2 се бришат.

Во досегашниот став 3, кој станува став 2 зборовите: „што претежно (повеќе од 50%) се наменети за производство на стоки или давање услуги за извоз, односно“ и зборовите: „и за станбена изградба“ се бришат.

Во досегашниот став 4 кој станува став 3, зборовите: „став 3“ се заменуваат со зборовите: „став 2“.

Во досегашниот став 5 кој станува став 4, зборовите: „став 3“ се заменуваат со зборовите: „став 4“, а зборовите: „освен инвестициите од став 2 на овој член“ се бришат.

Досегашниот став 6 станува став 5.

Член 3

По член 2 се додава нов член 2а, кој гласи:

„Член 2а

Одредбите од овој закон не се применуваат на финансирањето на инвестициите за следните намени:

1) реконструкција, модернизација и изградба на капацитети кои повеќе од 50% се наменети за производство на стоки или давање услуги за извоз, претежно на конвертибилното подрачје;

2) производство на хидроенергија, термоенергија врз база на јаглен и нуклеарно гориво, нови видови енергија вклучувајќи го развојот на мрежата за пренос, трансформација на електрична енергија и изградба на диспечерски центри за управување со електроенергетскиот систем;

3) производство и преработка на јаглен;

4) производство на нафта, производство и пренос на природен и на технички гасови;

5) изградба на постројки за секундарна преработка на нафта;

6) производство на основни метали: изградба на рударски капацитети, облагородување и збогатување на железна руда и руди на обоени метали, топлински, електролизи и челичарници;

7) производство и примарна преработка на базни хемиски производи: сулфурна и фосфорна киселина, амонијак, етилен и пропилен, винилхлорид, стирол, толуолдиизоцијанат, линеарен алкилбензол, синтетички каучук и фармацевтски суровини;

8) истражување на наоѓалишта на јаглен, нафта и природен гас, железна руда и руди на обоени метали;

9) производство на основни производи на шумарството; создавање услови за користење на шумскиот фонд, механизирање на производството, проширување на шумскиот фонд со подигање на плантажи на брзорастечки видови дрвја и пошумување и мелиорирање;

10) производство на основни земјоделски производи: жита, млеко, месо, зеленчук под пластеници и стакленици, волна и индустриски растенија и создавање услови за зголемување на производството на тие производи под кои се подразбира приведување на земјиштето кон култура и проширување на обработливите површини, хидромелиорација, комасација и др.;

11) производство и дистрибуција на вода;

12) реконструкција и модернизација на магистралните правци во железничкиот сообраќај: Јесенице-Љубљана-Загреб-Ниш-Скопје-Гевгелија, со кракот Ниш-Димитровград и Лапово-Кралево-Косово-Поле-Скопје; Суња-Босанки Нови-Книн-Сплит; Суботица-Винковци; делницата од пругата Титоград-Скадар и граничните станици на југословенските железници — МАВ; капитален ремонт, електрификација со сигнално-сигурносни уреди и постројки (СС) и телекомуникациони уреди и постројки (ТЕ) и реконструкција на железничките јазли и ранжирни станици; набавка на влечни и возни средства;

13) продолжување на изградбата на Автопатот „Братство-единство“ и на делниците на Автопатот „Север-југ“ и изградба на тунелот „Караванки“;

14) изградба на бродови во домашните бродоградилница за потребите на домашната флота во поморскиот и речниот сообраќај;

15) полагање на коаксијален кабел низ централниот дел на Југославија „Централкабел“ и по должината на делниците на Автопатот „Братство-единство“, и магистрални телекомуникациони објекти и уреди на организациите на ПТТ сообраќај за овие објекти;

16) изградба на капацитети на интегралниот транспорт;

17) изградба на основни сместувачки капацитети и на комплементарни капацитети, со кои се проширува и збогатува понудата за странските туристи;

18) станбена изградба со неопходната комунална инфраструктура;

19) отстранување на последиците од земјотрес и од други елементарни непогоди, и

20) за инвестиционите програми на организациите на здружен труд што произведуваат вооружување и воена опрема, на која дал согласност Сојузниот секретаријат за народна одбрана или во чие финансирање учествува тој;

Банката може да дава кредити за намените од став 1 на овој член во рамките што се утврдени со Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1983 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/82)“.

Член 4

Во член 4 став 1 точка 2, на крајот, точката се заменува со точка и запирка и по тоа се додава нова точка, која гласи:

„3) ако дава кредити за намените од член 2а на овој закон, над рамките што се утврдени со Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1983 година (член 2а став 2)“.

Член 5

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

409.

Врз основа на член 288 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 3 од Законот за Советот на федерацијата, Собранието на СФРЈ, на предлог од Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 9 јуни 1983 и на седницата на Сојузниот собор од 21 јуни 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

За членови на Советот на федерацијата се избираат:

1. Марин Цетиниќ, од СР Хрватска и
2. Осман Карабеговиќ, од СР Босна и Херцеговина.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 210

21 јуни 1983 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,

Војо Срзентиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,

Антон Бубиќ, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,

Аслан Фазлија, с. р.

410.

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 40 став 3 од Законот за основите на општествениот систем на информирањето и за информативниот систем на федерацијата, Собранието на СФРЈ, на седницата на Сојузниот собор од 21 јуни 1983 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА СОСТАВОТ НА СОВЕТОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ СИСТЕМ НА ИНФОРМИРАЊЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Советот за општествениот систем на информирањето на Социјалистичка Федеративна Република Југославија го сочинуваат:

1. Лојзе Скок, претседател на Советот, делегат во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ;

2. Батриќ Јовановиќ, делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ;

3. Мито Чаловски, член на Сојузниот извршен совет и сојузен секретар за информации;

4. Душан Челебиќ, секретар на Секцијата на СК ССРЈ за општествено-политички систем;

5. Емин Добарџиќ, член на Претседателството на Стопанската комора на Југославија;

6. Горѓе Лазиќ, член на Претседателството на Советот на Сојузот на синдикатите на Југославија;

7. Мухамед Бегич, претседател на Комисијата на Собранието на СР БиХ за информирање;

8. Миомир Радуновиќ, помошник на републичниот секретар за внатрешни работи на СР Црна Гора;

9. Иван Силјан, претседател на Одборот на Соборот на СР Хрватска за информирање;

10) Ксенија Гавриш, претседател на Комисијата на Собранието на СР Македонија за информирање;

11. Владо Безник, претседател на Комисијата на Собранието на СР Словенија за информирање;

12. претставник на Собранието на СР Србија;

13. Рефки Даути, делегат на Собранието на САП Косово;

14. Стеван Гокановиќ, директор на Покраинскиот завод за статистика на САП Војводина;

15. д-р Десанка Икиќ, директор на Републичкиот завод за статистика на СР БиХ;

16. м-р Љубомир Јакимовски, уредник на Радиотелевизија Скопје;

17. д-р Јанко Јанковиќ, вонреден професор на Електротехничкиот факултет во Титоград;

18. Никола Марковиќ, директор на Заводот за информатика на град Белград;

19. д-р Горѓе Надрљански, декан на Педагошко-техничкиот факултет во Зрењанин;

20. д-р Војан Конвалинка, советник во Извршниот совет на СР Словенија;

21. Веселко Велчиќ, претседател на Работоводниот одбор на Библиотечко-информативниот центар на Хрватска и директор на Националната свеучилишна библиотека во Загреб.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 219

21 јуни 1983 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,

Војо Срзентиќ, с. р.

Претседател на
Сојузниот собор,
Аслан Фазлија, с. р.

411.

Врз основа на член 20 ст. 1 и 2 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 61/82), во согласност со Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1983 година („Службен лист на СФРЈ“, број 77/82) и Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година во 1983 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/82), по предлог од Народната банка на Југославија, врз основа на согласност на надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1983 ГОДИНА

1. Во Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1983 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/83 и 30/83), во точка 2 став 1, во уводната реченица бројот: „75.600.000.000“ се заменува со бројот: „87.600.000.000“, а во одредбата под 2 бројот „70.600.000.000“ — со бројот: „82.600.000.000“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 332
16 јуни 1983 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Борисав Сребриќ, с. р.

412.

Врз основа на член 40 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/76 и 74/80), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МЕРИЛАТА НА МАСА — АВТОМАТСКИ ВАГИ НА ТРАНСПОРТНА ЛЕНТА, СО КЛАСА НА ТОЧНОСТ 1 И 2

I. Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови за мерилата на маса — ваги на транспортна лента со класа на точност 1 и 2 (во натамошниот текст: вагите).

Метролошките услови од став 1 на овој член се означуваат со ократената ознака МУС.М-7/1.

Член 2

Под ваги, во смисла на овој правилник, се подразбираат ваги:

- 1) кои служат за определување на масата на транспортиран материјал под влијание на силата на гравитација врз тој материјал;
- 2) кои не бараат интервенција од опслужувач во текот на мерењето.

Член 3

Вагите го мерат транспортираниот материјал врз принципот на:

- 1) собирање на поединечни мерења (ваги со такт);
- 2) непрекинато собирање.

Член 4

Долунаведените изрази, во смисла на овој правилник, ги имаат следните значења:

1) вредност на поделокот (на покажувачот на збирот — d_z , на покажувачот на нула — d_0 на покажувачот на контрола — d_k) е вредноста изразена во единица на маса и претставува најмала поделба на непрекинатата скала, односно разлика на две последователни прекинати покажувања;

2) активна должина на мостот е големината со помош на која се определува масата на материјалот која го оптоварува мостот и е еднаква на полузбирот на растојанието на крајните мерни валјаци на мостот и на растојанието на нивните соседни валјаци надвор од мостот. Ако вагата има само еден мерен валјак, активната должина на мостот е еднаква на половината од растојанието на неговите соседни валјаци;

3) опсег на мерење на вагата е подрачјето на мерење ограничено со најмалата и со најголемата вредност на масата која може да се мери, а во кое грешките на мерењето се во границите пропишани со овој правилник;

4) минимално измерена маса е најмалата маса која смее да се мери на вагата;

5) максимален проток (Q_{max}) е масата што ќе ја измери вагата во единица време, при што приемникот на оптоварувањето има максимално оптоварување;

6) минимален проток (Q_{min}) е масата што ќе ја измери вагата во единица време и е еднаков на 20% од максималниот проток ($Q_{min} = 20\% Q_{max}$);

7) контролна вредност е масата што ја покажува покажувачот, кога позната маса ќе се стави на приемникот на оптоварување, при неоптоварена лента која се врти за претходно определен цел број на обрти;

8) проверка со симулација е проверка на мерните елементи, во која се симулира движењето на лентата односно дејството на масата;

9) повторливост на покажувањето на масата на вага е совпаѓање на резултатите од мерењата при повторени мерења на иста маса во непроменети услови.

II. Својства на конструкцијата

Член 5

Вагите, во смисла на овој правилник, мораат да ги имаат следните склопови:

- 1) приемник на оптоварување;
- 2) мерен склоп;
- 3) пренесувач на движења;
- 4) покажувач на збирот на масата;
- 5) покажувач на нула.

Покрај склоповите од став 1 на овој член, вагите можат да ги имаат и следните склопови:

- 1) покажувач на парцијалниот збир на масата;
- 2) покажувач на протокот;
- 3) уред за контролно испитување.

Член 6

Приемник на оптоварување е дел од вагата што служи за прием на масата што се мери.

Мерен склоп е дел од вагата што служи за мерење на масата и за давање на информации за масата што ја пренесува транспортерот со лента.

Пренесувач на движења е дел од вагата што дава информација за брзината на лентата.

Покажувачот на збирот на масата дава информација за вкупната маса на транспортираниот материјал што ќе протече преку приемникот на оптоварувањето.

Член 7

Покажувачот на нула го покажува збирот на масата при цели обрти на празна лента. Покажувачот на нула може да биде неавтоматски, полуавтоматски и автоматски.

Покажувачот на парцијалниот збир на масата дава информации за масата на транспортираниот материјал што ќе протече преку приемникот на оптоварување за определено време.

Покажувачот на протокот го покажува моменталниот проток на масата (што ја пренесува транспортерот) во единица време или во проценти на максималниот проток.

Уредот за контролно испитување служи за испитување на работата на вагата со контролни тегови или на друг начин кој дава иста сигурност на испитувањето при неоптоварена лента.

Член 8

Склоповите на вагата наведени во член 6 од овој правилник мораат да ги исполнуваат следните услови:

1) транспортната лента мора да биде така изработена што масата по единица должина да биде постојана, а споевите не смеат да предизвикаат растројства при работата;

2) затегнатоста на лентата мора да биде иста по целата должина и под нормални услови на работа не смее да дојде до лизгање меѓу лентата и погонскиот барабан;

3) брзината и должината на лентата треба да бидат такви што да овозможат постигање на соодветна точност за вагата пропишан со овој правилник;

4) поставувањето на носачи на лентата и монтажата на лентата не смеат да предизвикаат додатни грешки;

5) валјациите на мостот со соседните валјаци мораат да лежат во иста рамнина и не смеат да имаат ексцентричност поголема од 0,2 mm;

6) транспортерот мора да биде опремен со чистач на транспортната лента за мерење на леплив односно влажен материјал;

7) ако вагата е поставена на коса лента, наклонот на лентата на тој дел не смее да биде поголем од:

- а) 6° за ваги со класа на точност 1;
- б) 12° за ваги со класа на точност 2;

8) аголот на отворот на лентата не смее да биде поголем од:

- а) 20° за ваги со класа на точност 1;
- б) 30° за ваги со класа на точност 2;

9) вагата мора да биде поставена така што да биде заштитена од надворешни влијанија врз точноста на резултатите на мерењето;

10) покажувачот на збирот треба да овозможи сигурно и едноставно читање на резултатите;

11) поделокот на покажувачот на парцијалниот збир мора да му одговара на поделокот на покажувачот на збирот;

12) покажувачот на збирот мора да биде таков што да овозможи отчитување на вредноста на калкулацијата на материјалот што вагата ќе го измери при максимален проток, најмалку за 10 часови работа.

Член 9

Поделоките на покажувачот на збирот и на парцијалниот покажувач мораат да имаат вредности из-

разени во форма на 1×10^n , 2×10^n или 5×10^n , каде што n е цел број — позитивен, негативен или еднаков на нула.

Поделокот на покажувачот на нула и поделокот на контролниот покажувач не мораат да ги исполнуваат условите од став 1 на овој член.

Член 10

На вагите мораат да бидат предвидени места за ставање на жиг. Местата мораат да се избераат така што отпечатокот на жигот:

- 1) да не влијае врз точноста на мерењето;
- 2) да не овозможува дејства со кои може да се влијае врз точноста на мерењето;
- 3) да биде лесно видлив.

III. Мерно-технички особини

Член 11

Вагите мораат да се употребуваат во опсег на мерење на маса од 20% од максималниот проток до максималниот проток.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, мерењето на маса помала од 20% од максималниот проток може да изнесува најмногу 2% од вкупното време на мерењето, а мерењето во опсегот на мерење од 20% до 50% од максималниот проток — најмногу 15% од вкупното време на мерењето.

Член 12

Поделокот на покажувачот на збирот (d_i) за ваги со класа на точност 1 мора да биде помал или еднаков на 0,05%, а поголем или еднаков на 0,002% од вкупната маса што ќе ја измери вагата за еден час при максимален проток.

Член 13

Поделокот на покажувачот на збирот (d_i) за ваги со класа на точност 2 мора да биде помал или еднаков на 0,1%, а поголем или еднаков на 0,004% од вкупната маса што ќе ја измери вагата за еден час при максимален проток.

Член 14

Поделокот на покажувачот на нула (d_0) за ваги со класа на точност 1 мора да биде:

- 1) помал или еднаков на 0,005% од вкупната маса што ќе ја измери вагата за еден час при максимален проток, за непрекинато покажување;
- 2) помал или еднаков на 0,0025% од вкупната маса што ќе ја измери вагата за еден час при максимален проток, за прекинато покажување.

Поделокот на покажувачот на нула (d_0) не смее да биде поголем од поделокот на покажувачот на збирот (d_i).

Член 15

Поделокот на покажувачот на нула (d_0) за ваги со класа на точност 2 мора да биде:

- 1) помал или еднаков на 0,01% од вкупната маса што ќе ја измери вагата за еден час при максимален проток, за непрекинато покажување;
- 2) помал или еднаков на 0,005% од вкупната маса што ќе ја измери вагата за еден час при максимален проток, за прекинато покажување.

Поделокот на покажувачот на нула (d_0) не смее да биде поголем од поделокот на покажувачот на збирот (d_i).

Член 16

Поделокот на контролниот покажувач (d_k) за ваги со класа на точност 1 мора да биде:

- 1) помал или еднаков на 0,2 од максимално измерената маса за непрекинато покажување;
- 2) помал или еднаков на 0,1% од минимално измерената маса, за прекинато покажување.

Поделокот на контролниот покажувач не смее да биде поголем од поделокот на покажувачот на збирот (d).

Член 17

Поделокот на контролниот покажувач (d_k) за ваги со класа на точноста 2 мора да биде:

- 1) помал или еднаков на 0,4⁰/₀ од минимално измерената маса, за непрекинатото покажување;
- 2) помал или еднаков на 0,2⁰/₀ од минимално измерената маса, за прекинатото покажување.

Поделокот на контролниот покажувач не смее да биде поголем од поделокот на покажувачот на збирот (d).

Член 18

Границите на дозволените грешки (во натамошниот текст: ГДГ) се определуваат за количеството на материјал што ќе го измери вагата за определен временски период, а кое е еднакво или поголемо од минимално измерената маса.

Член 19

Вредноста на минимално измерената маса (Q_{min}) мора да биде еднаква или поголема од:

1) масата што ќе ја измери вагата при максимален проток за еден обрт на лентата — за класите 1 и 2; или

2) 2⁰/₀ од збирот на масата за еден час при максимален проток или 200 поделоци од покажувачот на збирот, за ваги со класа 1, односно 1⁰/₀ од збирот на масата за еден час при максимален проток или 100 поделоци од покажувачот на збирот, за ваги со класа 2.

Член 20

ГДГ при прегледот (прв и повремен) и при типското испитување изнесуваат:

1) 0,5⁰/₀ од збирот на масата за секој проток меѓу 20⁰/₀ од максималниот проток и максималниот проток, за ваги со класа на точноста 1;

2) 1⁰/₀ од збирот на масата за секој проток меѓу 20⁰/₀ од максималниот проток и максималниот проток, за ваги со класа на точноста 2.

Член 21

ГДГ во работата можат да изнесуваат двапати повеќе од ГДГ пропишани во член 19 од овој правилник.

Член 22

ГДГ на нула, при неоптоварена вага за цел број на обрти на лентата, не смеат да надминат 0,1⁰/₀ за класата на точноста 1, односно 0,2⁰/₀ за класата на точноста 2, од максималниот проток за време на траењето на прегледот.

Член 23

Стабилноста на покажувањето на вредноста нула не смее да ги надмине следните проценти на збирот на масата за еден час при максимален проток:

- 1) 0,0035% — за класа на точноста 1;
- 2) 0,007% — за класа на точноста 2.

Член 24

ГДГ што се пропишани во чл. 20 и 21 од овој правилник се коригираат за вредноста на половината на поделокот на покажувачкиот уред, при прекинатото покажување.

Член 25

Ако вагата има повеќе покажувачи на збирот и печатачи на збирот на масата, нивните покажувања

мораат да бидат во ГДГ пропишани во чл. 20 и 21 од овој правилник.

Разликата меѓу покажувачките вредности на покажувачот на збирот и на печатачот на збирот, споредувајќи ги кои и да се две вредности меѓусебно, не смее да биде поголема од еден прекинат поделок.

Член 26

ГДГ при симулација на оптоварување, за ваги со класа на точноста 1, изнесуваат:

1) 0,35⁰/₀ од измерената маса, за проток меѓу 20⁰/₀ од максималниот проток и максималниот проток;

2) 0,35⁰/₀ од измерената маса со проток од 20⁰/₀ од максималниот проток, за протоци меѓу 5⁰/₀ и 20⁰/₀ од максималниот проток.

Член 27

ГДГ при симулација на оптоварување, за ваги со класа на точноста 2, изнесуваат:

1) 0,7⁰/₀ од измерената маса, за проток меѓу 20⁰/₀ од максималниот проток и максималниот проток;

2) 0,7⁰/₀ од измерената маса со проток од 20⁰/₀ од максималниот проток, за протоци меѓу 5⁰/₀ и 20⁰/₀ од максималниот проток.

Член 28

Вагата мора да им одговара на условите пропишани со овој правилник ако:

1) температурата се менува од -10°C до +40°C; Ако температурното подрачје отстапува од наведеното, мора да биде назначено на вагата и не смее да биде помало од 30°C;

2) напонот на изворот на електрична енергија се менува од -15% до +10% од номиналната вредност;

3) фреквенцијата се менува за ± 2% од номиналната вредност.

Член 29

За промена на температурата од 10°C, под услов да не надмине 5°C на час, покажувањето на покажувачот на нула не смее да се менува повеќе од 0,07% за ваги од класата 1, односно 0,14% за ваги од класата 2, од измерената маса.

IV. Натписи и ознаки

Член 30

Натписите и ознаките мораат да бидат напишани на еден од јазиците и писмата на народите, односно народностите на Југославија.

Натписите и ознаките мораат да бидат јасни, добро видливи во работни услови и напишани така што да не можат да се избришат или симнат.

Член 31

Натписите и ознаките мораат да бидат напишани на видно место на вагата или на натписна плочка и мораат да содржат податоци за:

1) фирмата односно називот или знакот на производителот;

2) типот на вагата;

3) серискиот или фабричкиот број на вагата и годината на производство;

4) протокот: Q_{min} Q_{max};

5) вредноста на поделоките (d₀, d_i и d_k);

6) ознаката на класата на точноста;

7) службената ознака на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, ако вагата е типски испитана;

8) температурниот опсег, ако е поинаков од опсегот од — 10°C до + 40°C;

9) електричниот приклучок (напонот и фреквенцијата).

V. Преодна и завршна одредба

Член 32

Вагите што се наоѓаат во употреба и вагите произведени до 31 декември 1983 година, за кои постои одобрение од Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, мораат да го исполнуваат само условот пропишан во член 20 од овој правилник.

Член 33

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 04-9192/82/1
21 март 1983 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за мери
и скапоцени метали,
Милисав Војчиќ, с. р.

7) Телефонски симетричен кабел за високи фреквенции со воздушно-хартиена изолација TD 20, TD 21, TD 22, TD 23, TD 25, TD 26 — — — JUS N.C4.420 донесени со Решението за југословенските стандарди за гајтани и кабли за телекомуникации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/63).

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенските стандарди за телефонски кабли („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/58).

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенскиот стандард за кабли за телекомуникации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/63).

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-7754/1
21 мај 1983 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгоевиќ, с. р.

413.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИТЕ КАБЛИ

Член 1

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди што ги имаат следните називи и ознаки:

1) Нискофреквентни телефонски кабли за поголеми далечини TD 00, TD 02, TD 05, TD 07, TD 10, TD 15 — — — JUS N.C4.400 донесен со Решението за југословенските стандарди за кабелската индустрија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 25/59);

2) Монтажен телефонски кабел со лакхартиена изолација и со оловна обвивка, TC 10 — — — — — JUS N.C4.110

3) Разводен кабел со изолација и со обвивка од PVC-маса, TR 41 — — — — — JUS N.C4.241 донесен со Решението за југословенските стандарди за галвански елементи и кабли за телекомуникации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/60);

4) Монтажен кабел со изолација од лак и памук и со оловна обвивка TC 30 — — — — — — — — — — — JUS N.C4.130

5) Групни телефонски кабли за месни мрежи — TK 05, TK 07, TK 15, TK 17 — — — — — — — — — — — JUS N.S4.305 донесени со Решението за југословенските стандарди за телекомуникациони кабли („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 41/62);

6) Телефонски кабли со изолација и обвивка од полиетилен за месна мрежа TK 30, TK 31, TK 32 — — — — — JUS N.C4.330

414.

Врз основа на член 24 и член 66 став 1 точка 16 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76 и 41/81), во согласност со точ. 2 до 4 од Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1983 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/82), Советот на гувернерите донесува

О Д Л У К А

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ОБЕМОТ И ДИНАМИКАТА НА ПОРАСТОТ НА НЕТО ДОМАШНАТА АКТИВА И НА ПЛАСМАНИТЕ НА БАНКИТЕ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1 ДО 31 ЈУЛИ 1983 ГОДИНА

1. Заради остварување на задачите на монетарно-кредитната политика утврдени во точ. 2 до 4 на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1983 година, со оваа одлука се регулираат обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и на пласманите на основните и здружените банки (во натамошниот текст: банките).

2. Банките се должни да обезбедат:

1) порастот на нивната нето домашна актива да изнесува до 3,9% на 31 јули 1983 година;

2) порастот на нивните пласмани да изнесува до 4,4% на 31 јули 1983 година.

Банките кои даваат кредити за сезонски залихи на пченица од родот на 1983 година и кредити за извоз на стоки и услуги можат својата нето домашна актива и вкупните пласмани да ги зголемат над порастот утврден во став 1 од оваа точка, и тоа:

а) за износот на порастот на кредитите за производство и залихи на пченица над процентот од став 1 одредба под 2 на оваа точка, под услов: тој пораст да го усогласат со пропишаниот лимит најдоцна до 31 октомври 1983 година, кредитите за производство и залихи на пченица да ги наплатуваат во согласност со пропишаните рокови односно со

состојбата на залихите и да не отстапуваат неискористениот дел од порастот на пласманите во смисла на точка 6 од оваа одлука.

б) за остварениот пораст на кредитите за извоз на стоки и услуги во јули 1983 година, а најмногу во височина до 5% од тие кредити со состојба на 30 јуни 1983 година.

Во рамките од став 1 на оваа точка, банките се должни да обезбедат кредитите за инвестиции во основни средства — освен кредитите за изградба на енергетски објекти што користат домашни извори на енергија, на објекти во областа на примарното земјоделско производство, на објекти чие производство претежно е ориентирано кон извоз, на определени објекти за производство на основни сировини со кои трајно се супституира увозот, инвестициони кредити за модернизација на железницата, како и инвестиционите кредити за унапредување на стопанската дејност дадени на населението врз основа на продажба на девизи — да не можат да се зголемуваат над тие кредити со состојба на 31 декември 1982 година.

При утврдувањето на порастот, во смисла на одредбите од оваа точка, не се зема предвид порастот по основ на промена на курсот на динарот.

Порастот на нето домашната актива, во смисла на одредбата под 1 од став 1 на оваа точка, се смета во однос на книговодствената состојба на таа актива на 31 декември 1982 година, според пропишаниот образец КНБ-БИФО.

Порастот на пласманите од одредбата под 2 на став 1 од оваа точка се смета во однос на книговодствената состојба на тие пласмани на 31 декември 1982 година, според образецот КНБ-БИФО.

За износот на непокриеното пречекорување на пласманите на 31 декември 1982 година се намалува износот на можниот пораст на пласманите од одредбата под 2 на став 1 од оваа точка.

3. Нето домашната актива, во смисла на оваа одлука, ги опфаќа пласманите на банките и другата актива и пасива во нето износ.

4. Под кредити и други пласмани на банките, во смисла на точка 2 од оваа одлука, се подразбираат кредитите и другите пласмани што банките им ги даваат на организациите на здружен труд и на други општествени правни лица, интерни банки, граѓански правни лица и граѓани, освен кредитите и другите пласмани што им ги даваат на банките, на Југословенската банка за меѓународна економска соработка, на пазарот на пари и хартии од вредност и на Поштенската штедилница.

5. Под нето домашна актива и пласмани, во смисла на точ. 2 до 4 од оваа одлука, не се подразбираат пласманите од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини и пласманите од дополнителните и посебните средства што се користат за побрз развој на Социјалистичка Автономна Покраина Косово, а најмногу во височина на остварениот прилив на средства за тие намени, пласманите за обнова и изградба на подрачјата што настрадале од земјотрес и кредитите во смисла на Законот за земање определени стоковни кредити во странство во 1983 и 1984 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 11/83).

6. Банките можат меѓусебно да го отстапуваат неискористениот дел од порастот на пласманите, освен во случаите од точка 2 став 2 на оваа одлука, до обемот на пропишаниот пораст утврден за секој месец, во смисла на точка 2 став 1 одредба под 2 и став 7 од оваа одлука.

Банките меѓусебно го отстапуваат односно го примаат неискористениот дел на порастот на пласманите, во смисла на оваа точка, однапред до 25 во месецот, со тоа што периодот за кој тој дел го отстапуваат не може да биде пократок од 20 дена. За отстапениот односно примениот дел од неискори-

стениот пораст на пласманите, во смисла на оваа точка, банката е должна да ја извести надлежната народна банка, во рок од три дена од денот на отстапувањето односно примањето на неискористениот дел на можниот пораст на пласманите, и тоа со доставување на фотокопија од склучениот договор или самоуправената спогодба меѓу банките или меѓу здружената банка и основните банки — членки на таа здружена банка за меѓусебно отстапување и примање на неискористениот дел од порастот на пласманите.

Банките кај кои порастот на пласманите од точка 5 на оваа одлука е поголем од порастот предвиден во точка 2 став 1 одредба под 2 од оваа одлука не можат да го отстапуваат неискористениот дел од порастот на пласманите, освен ако им го отстапуваат на банките во рамките на иста здружена банка од територијата на републиката односно од територијата на автономната покраина кај која е членка и банката која отстапува, или на банките во рамките на исто здружение на банкарски организации, ако на територијата на републиката односно автономната покраина нема здружена банка.

7. Заради следење и контрола на спроведувањето на одредбите од оваа одлука, банките се должни на надлежната народна банка да ја доставуваат извештаи за остварениот пораст на нето домашната актива и на пласманите, според книговодствената состојба на крајот на секој месец. Тие извештаи ги доставуваат во рокот пропишан за доставување на билансот на банката.

Народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини ја доставуваат на Народната банка на Југославија збирни извештаи за состојбата на нето домашната актива и на пласманите на банките на ниво на републиката односно автономната покраина и по еден примерок на примените индивидуални извештаи од банките, во рок од пет дена од денот на истекот на рокот од став 1 на оваа точка.

8. Извештаите од точка 7 на оваа одлука банките ќе ги доставуваат според образецот што ќе го утврди Народната банка на Југославија.

9. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 38
17 јуни 1983 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на
Југославија,
Радован Макиќ, с.р.

415.

Врз основа на член 8 од Законот за вршењето на менувачки работи и за прометот на ефективни странски пари во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 61/82), Советот на гувернерите донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА РАБОТЕЊЕТО И ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА РАКУВАЊЕТО СО ЧЕКОВИТЕ ШТО ГИ ИЗДАВА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА А КОИ ГЛАСАТ НА ДИНАРИ

1. Во Одлуката за начинот на работењето и за условите и начинот на ракувањето со чековите што

ти издава Народната банка на Југославија а кои гласат на динари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/82), во точка 3 ставот 2 се менува и гласи:

„Поништувањето на исплатен чек од став 1 на оваа точка се врши со перфорирање на чекот“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 39
17 јуни 1983 година
Белград

Претседател
на Советот на гувернерите
гувернер
на Народната банка на Југославија,
Радован Макиќ, с. р.

416.

Врз основа на член 273 став 3 од Уставот на СФРЈ, во врска со точка 19 од Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1981 до 1985 година во 1983 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/82), Сојузниот извршен совет, извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини склучуваат:

ДОГОВОР

ЗА МЕРКИТЕ ЗА ОРГАНИЗИРАН ОТКУП НА ПЧЕНИЦА ОД РОДОТ НА 1983 ГОДИНА

Член 1

Учесниците на овој договор се согласни, во рамките на своите права и должности, со овој договор да ги утврдат заедничките обврски, одговорности и мерки за организиран откуп на пченица од родот на 1983 година на единствениот југословенски пазар.

Откупот на пченица по републиките и автономните покраини треба да изнесува:

1	Планирано производство во 1983 година	Очекувано производство во 1983 година	— тони —	
			План на откупот	% на откупот
1	2	3	4	5
СР Босна и Херцеговина	455.000	384.800	205.000	55,3
СР Македонија	338.000	299.000	135.000	45,2
СР Словенија	233.200	178.100	64.000	36,0
СР Србија без териториите на САП	1.547.200	1.507.200	748.000	49,6
СР Хрватска	1.318.000	1.176.100	700.000	59,5
СР Црна Гора	11.400	12.000	1.140	9,5
САП Војводина	1.780.000	1.846.699	1.730.000	84,5
САП Косово	316.400	290.100	60.000	20,6

Член 2

Извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини се согласни дека, во рамките на своите права и должности, ќе преземат мерки и активности за поттикнување на организираниот откуп на пченица од родот на 1983 година, вклучувајќи ги и даночните и други олеснења, заради обезбедување на планираниот обем на откупот со кој ќе се задоволат потребите на Југославија.

Учесниците на овој договор се согласни дека откупот на пченица од родот на 1983 година ќе се врши само преку организациите на здружен труд кои се занимаваат со откуп, промет и преработка на пченица.

Член 3

Учесниците на овој договор се согласни дека, во рамките на своите права и должности, ќе преземат мерки со кои ќе ги обврзат организациите на здружен труд што вршат организиран откуп на пченица од родот на 1983 година, на производителите на пченица кои продале пченица од родот на 1983 година приоритетно да им обезбедат репродуктивен материјал (семе, минерално ѓубриво, средства за заштита на растенијата, гориво и добиточна храна).

Член 4

Учесниците на овој договор се согласни, во рамките на своите права и должности, да преземаат мерки и активности со цел организациите на здружен труд кои се занимаваат со откуп и промет на пченица да вршат откуп на пченица од родот на 1983 година по пропишаните највисоки цени, и тоа за:

	Дин/kg
1) пченица од I класа	15
2) пченица од II класа	14
3) пченица од III класа	13

Член 5

Извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, како учесници на овој договор, се согласни, во рамките на своите права и должности, да предложат утврдување на единствена откупна цена на пченица од родот на 1983 година на износ од 1 динар по еден килограм, односно 1,25 динари по 1 килограм брашно, и таа премисија да им се исплатува на производителите на пченица при откуп односно на производителите на брашно при купување.

Член 6

Извршните совети на собранијата на републиките и извршните совети на собранијата на автономните покраини, како учесници на овој договор, се согласни дека, во рамките на своите права и должности, ќе преземат мерки и активности за поттикнување на организациите на здружен труд однапред да договараат испорака на пченица или брашно и во меѓусебните односи да ги разрешат прашањата за начинот на исплата на премиите на производителот на пченица од родот на 1983 година за испорачаните количини на пченица или брашно, заради рамномерна снабденост на единствениот пазар.

Член 7

Учесниците на овој договор се согласни да му предложат на Советот на гувернерите на Народната банка на Југославија да утврди:

1) стапката на реесконт за кредитирање на заликите на пченица од родот на 1983 година да се зголеми на 70%, со тоа што за монетарните ефекти

на зголемувањето на стапките на реесконт и за ефектите на порастот на производителските продажни цени да се зголемат рамките на примарната емисија;

2) при пропишувањето на ограничување на обемот и динамиката на порастот на пласманите на банките да се овозможи несмеќавано кредитирање на откупот на залихите на пченица од родот на 1983 година, со обврска на банките што ги кредитираат тие залихи до крајот на годината да ги усогласат своите пласмани со пропишаниот обем на порастот на пласманите.

Реесконтен кредит за кредитирање на залихите можат да користат организациите на здружен труд кои пченицата ја користат за производство на брашно, а ја откупуваат по цените од член 4 на овој договор.

Член 8

Учесниците на овој договор се согласни дека ќе преземат мерки со цел, во согласност со прописите, на организациите на здружен труд кои не вршат организирањето на откуп и промет на пченица по цените од член 4 на овој договор да им се одземе правото на реесконтен кредит од член 7 на овој договор и докога користениот кредит да се наплати, а за таа цел Сојузниот пазарен инспекторат и органите на пазарните инспекции на републиките и автономните покраини ќе преземаат ефикасни мерки за контрола и ќе поднесуваат пријава до народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини за преземање на мерките од точка 8 во Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1983 година.

Член 9

Сојузниот извршен совет, како учесник на овој договор, ќе донесе пропис со кој организациите на здружен труд кои се занимаваат со преработка на пченица ќе се обврзат на индивидуалните земјоделски производители на пченица да им продаваат трици во количина од најмалку 10% од продадената пченица на таа организација, ако тоа го бара производителот на пченица.

Член 10

Учесниците на овој договор се согласни дека во рамките на своите права и должности, ќе преземат мерки надлежните органи да ги преземаат мерките предвидени со закон по итна постапка против организациите на здружен труд кои продаваат или купуваат пченица а при откупот на пченицата не се придржуваат кон одредбите на овој договор или го условуваат прометот на пченица.

Член 11

Учесниците на овој договор се согласни дека, во рамките на своите права и должности, ќе преземат мерки надлежните органи да ги преземаат мерките предвидени со закон по итна постапка против организациите на здружен труд кои продаваат или купуваат пченица а при откупот на пченицата не се придржуваат кон одредбите на овој договор или го условуваат прометот на пченица.

Учесниците на овој договор се согласни дека, во рамките на своите права и должности, ќе обезбедат единственост во вршењето надзор и во преземањето на мерки од страна на сите пазарни инспекции.

Член 12

Учесниците на овој договор се согласни дека ќе го следат неговото остварување и дека еднаш месечно ќе се известуваат за состојбата и спроведувањето на договорот.

Член 13

Во случај на неизвршување на обврските од овој договор, неговите учесници заеднички ќе ги разгледаат причините и последиците за неизвршувањето на тие обврски и навремено ќе преземат мерки за нивно отстранување и поведување на постапка против организациите на здружен труд кои не се придржуваат кон одредбите од овој договор.

Член 14

Секој учесник на овој договор може да даде иницијатива за повторно разгледување на прашањата и односите што се предмет на овој договор, како и за негови измени и дополненија.

Член 15

Овој договор влегува во сила кога ќе го потпишат овластените претставници на Сојузниот извршен совет, на извршните совети на Собранијата на републиките и на извршните совети на Собранијата на автономните покраини.

Член 16

Овој договор се објавува во „Службен лист на СФРЈ“.

За Сојузниот извршен совет,

Лука Релиќ, с.р.

член на Советот и сојузен секретар за пазар и општи стопански работи

За Извршниот совет на Собранието на СР Босна и Херцеговина,

Сеид Маглајлија, с.р.

претседател на Извршниот совет

За Извршниот совет на Собранието на СР Македонија,

Сретсј Акимовски, с.р.

член на Советот

За Извршниот совет на Собранието на СР Словенија,

Јан Јернеј, с.р.

член на Советот

За Извршниот совет на Собранието на СР Србија,

Никола Станиќ, с.р.

член на Советот

За Извршниот совет на Саборот на СР Хрватска,

Јово Галиќ, с.р.

член на Советот

За Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора,

Радивоје Брајовиќ, с.р.

претседател на Советот

За Извршниот совет на Собранието на САП Војводина,

Живан Марел, с.р.

претседател на Советот

За Извршниот совет на Собранието на САП Косово,

Скендер Бериша, с.р.

член на Советот

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Правилникот за метролошките услови за електронски секундомери, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, број 29/83, се поткрале долунаведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ СЕКУНДОМЕРИ

Во член 1 став 2 наместо зборот: „скратена“ треба да стои: „скратено“.


Во член 8, наместо зборот: „електонски“ треба да стои „електронски“.

Во член 18 наместо знакот: „Σ“ треба да стои знакот: „ε“.

Од Сојузниот завод за мери и скапоцени метали, Белград, 16 јуни 1983 година.

СОДРЖИНА:

	Страна
403. Закон за измени и дополненија на Законот за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства за испитување на определени издатоци во 1983 година — — — — —	941
404. Закон за дополние на Законот за посебните услови за давање кредити за инвестиции — — — — —	942
405. Закон за измени и дополненија на Законот за обезбедување на плаќањето помеѓу корисниците на општествени средства	942
406. Закон за привремена забрана на располагањето со дел од општествените средства на општествено-политичките заедници и на самоуправните интересни заедници од општествените дејности за потрошувачка во 1983 година — — — — —	916
407. Закон за измени и дополненија на Законот за привремена забрана на користењето на општествени средства за финансирање на нестопански и непроизводствени инвестиции во 1983 година — — —	947
408. Закон за измени и дополненија на Законот за привремена забрана на давањето гаранции и други исправи за обезбедување средства од идниот прилив на средства и на давањето кредити и гаранции за покритие на пречекорувањата во финансирањето на инвестициите — — —	948
409. Одлука за избор на членови на Советот на федерацијата — — — — —	950
410. Одлука за објавување на составот на Советот за општествениот систем на информирањето на Социјалистичка Федеративна Република Југославија — — —	950
411. Одлука за измена на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1983 година — — — — —	951
412. Правилник за метролошките услови за мерилата на маса — автоматски ваги на транспортна легла, со класа на точност 1 и 2 — — — — —	951
413. Правилник за престанување на важењето на југословенските стандарди од областа на телекомуникационите кабли — —	954
414. Одлука за усогласување на обемот и динамиката на порастот на нето домашната актива и на пласманите на банките во периодот од 1 до 31 јули 1983 година — —	954
415. Одлука за измена на Одлуката за начинот на работењето и за условите и начинот на ракувањето со чековите што ги издава Народната банка на Југославија а кои гласат на динари — — — — —	955
416. Договор за мерките за организиран откуп на пченица од родот на 1983 година —	956
Исправка на Правилникот за метролошките услови за електронски секундомери —	958



**Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пошт. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник
Вељко Тадиќ, — Печати Београдски издавачко-графички завод, Белград, Булевар војводе
Мишиќа бр. 17.**